

Audi A3 Limousine 35 TFSI Basic

Зафатнина на моторот: 1498 ccm
Сила kW/KS: 110 / 150

Менувач: Мануелен 6 брзини
Боја: Т9Т9 А1 Бела акрилна, Црна внатрешност

Стандардна опрема

- » Basic пакет:
- » Патосници напред и назад
- » Електромеханички серво волан
- » Сет за репарација на гуми (компресор и лепак)
- » Прва помош и триаголник
- » Спортски 3-крак мултифункционален волан
- » Мануелно висинско подесување на предните седишта
- » Преклопување на задните седишта
- » Централно заклучување со далечинска контрола
- » Air bag за возач и совозач напред странични и за глава
- » Црни украсни лајсни околу прозорите
- » Декоративни елементи во внатрешноста Platinum Gray
- » Предупредување за напуштање на сообраќајната лента

- » Надворешни ретровизори ел. подесиви со греење
- » Електронски имобилизатор
- » Дигитална инструмент табла со величина 10.25"
- » Start stop систем
- » LED фарови напред
- » Сензор за светло и дожд
- » 6 звучника
- » Bluetooth конекција за мобилен телефон
- » Алуминиумски тркала 5-крак дизајн 7J x 16 со гуми 205/55 R16
- » MMI Радио plus
- » Мануелен клима уред
- » Електромеханичка паркинг кочница
- » Електрично подесување на сите прозори

Стандардна опрема Plus

- » QV3 Дигитален радио прием
- » 2H6 Audi drive select

- » PIN ISOFIX подготовка на предно совозачко седиште
- » 7K1 Контрола на притисок на гуми

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА


- 1G9 Резервно тркало
- 1XW Спортски кожен трокрак мултифункционален волан Plus
- 4L6 Аблендирачки внатрешен ретровизор
- 4ZB Хромирани лајсни околу стаклата
- 7X5 Park Assist со предни и задни паркинг сензори
- IU1 Audi smartphone interface
- QJ1 Алуминиумски изглед во внатрешноста
- UH2 Audi Hold assist
- WCA Комфорт пакет (6ЕЗ Централен наслон за рака напред , 8Т6 Тепомат, 9АQ Автоматски дигитален клима уред со 2-зони , QQ1 Дополнително внатрешно осветлување во бела боја, 4АЗ Греење на предни седишта, 7X1 Акустични паркинг сензори позади)

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

35.323 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкуирани давачки

2.182.961 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 735
Тел. 02 26 03 736

office@porsche.com.mk
www.audi.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia